



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 27 мај 1977
Скопје
Број 22 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 5 дин. Жиро сметка 40100-601-128

183.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74 и 36/76), републичкиот секретар за труд, во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија, донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување на стручната оспособеност за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните (стручна оспособеност).

Член 2

Стручната оспособеност ја проверува испитна комисија (комисија), според Програмата што е составен дел на овој правилник.

Членовите на комисијата од претходниот став ги именува општинскиот орган на управата надлежен за работите на занаетчиството.

Член 3

Комисијата ја сочинуваат: претседател и два члена како постојани членови на комисијата. За практичниот дел од испитот, одделно за секоја занаетчиска дејност, се именува уште еден член на комисијата.

Претседателот и членовите на комисијата имаат свои заменици.

Постојаните членови на комисијата односно нивните заменици се и испитувачи по теоретскиот дел од испитот.

Член 4

Претседателот на комисијата односно неговиот заменик треба да има високо образование од правна или економска насока. Првиот член на комисијата односно неговиот заменик треба да е дипломиран инженер-технолог, а вториот член односно неговиот заменик треба да има високо или више образование од правна или економска насока.

Членот на комисијата за практичниот дел од испитот односно неговиот заменик треба да е афирмиран квалификуван односно висококвалификуван работник или работен човек од определена занаетчиска дејност или стручен наставник по практична обука во соодветно училиште за средно образование.

Член 5

Комисијата одлучува на седница.

Седниците ги свикнува и со нив раководи претседателот односно неговиот заменик.

Член 6

Испитот за проверување на стручната оспособеност, по правило, се спроведува во испитни рокови што се утврдуваат со актот за именување на комисијата.

Член 7

За проверување на стручната оспособеност, работниот човек односно работникот (кандидат) поднесува писмена пријава до органот од член 2 став 2 на овој правилник.

Пријавата ги содржи особено, следните податоци:

- име, татково име и презиме на кандидатот;
- дата и место на раѓање;
- место на живеење и адреса;
- највисоко училиште што го завршил;
- занаетчиска дејност за која бара проверување на стручната оспособеност;
- испитен рок во кој сака да биде повикан на испитот;
- кус опис на неговото главно занимање.

Член 8

Најмалку 15 дена пред рокот за одржување на испитот за проверување на стручната оспособеност, комисијата прави распоред и писмено ги известува кандидатите. Во известието, покрај другото, се назначува местото и времето на одржувањето на испитот.

Член 9

Испитот за проверување на стручната оспособеност се состои од стручно-практичен и стручно-теоретски дел. Стручно-практичниот дел од испитот започнува со давање на практична задача што ја определува комисијата. Практичната задача кандидатот ја изработува во присуство на испитувачот по пракса а повремено и во присуство на претседателот или еден од постојаните членови на комисијата.

Практичната задача се изработува во соодветна организација на здружен труд или во дуќан на работен човек кој врши соодветна занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

Член 10

Кандидатот по добивањето на практичната задача прави писмено образложение кое, зависно од карактерот на практичната задача, треба да содржи:

- основни технички цртежи — скици;
- список на материјали, сировини, алат и машини потребни за изработка на задачата и
- економско и техничко образложение (калкулација, набавна и продажна цена).

Писменото образложение кандидатот го изработува за време што ќе го определи комисијата но не помалку од еден час.

Член 11

Кандидатот по завршувањето на писменото образложение пристапува кон изработка на практичната задача.

Кандидатот сам го обезбедува материјалот и нужниот алат за изработка на практичната задача.

Член 12

Извршената практична задача, заедно со писменото образложение, ја прегледува комисијата во присуство на кандидатот кој, по барање на комиси-

јата, дава и усно образложение за начинот на изработката, за употребениот материјал, алат и сл.

По прегледот на извршената практична задача комисијата, по претходно мислење од членот за практичниот дел од испитот и врз основа на образложението на кандидатот, дава оценка за квалитетот на извршената практична работа и одлучува дали кандидатот го положил или не го положил практичниот дел од испитот.

Кандидатот кој ќе добие негативна оценка на практичниот дел не се пушта на проверувањето по теоретскиот дел од испитот.

Член 13

Кандидатот кој го положил практичниот дел го полага теоретскиот дел од испитот.

Теоретскиот дел од испитот се полага усно, секој предмет посебно.

Член 14

Успехот на кандидатот по практичниот дел и по секој предмет од теоретскиот дел на испитот се оценува со „положил“ или „неположил“.

Кандидатот кој не го положил практичниот дел од испитот може повторно да го полага но најмногу по шест месеци од денот на одржувањето на испитот.

Кандидатот кој не положил еден или повеќе предмети од теоретскиот дел на испитот може повторно да ги полага тие предмети во наредниот испитен рок но не порано од 30 дена од денот на одржувањето на испитот.

На повторно полагање кандидатот може да се јавува неограничено (повеќе пати).

Член 15

За текот на испитот се води записник за секој кандидат одделно, што го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.

По завршувањето на испитот, предметот на кандидатот (пријава, записник и други прилози) се чува при органот што ја именувал комисијата.

Член 16

На кандидатот што го положил испитот, комисијата му издава уверение, според образец што е составен дел на овој правилник, како доказ дека се здобил со стручна оспособеност за самостојно вршење на соодветна занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

За издадените уверенија се води регистар во органот што ја именувал комисијата.

Член 17

Трошоците во врска со спроведувањето на испитот за проверување на стручната оспособеност паѓаат на товар на кандидатите. Висината на трошоците ја определува органот што ја именувал комисијата.

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-866

11 мај 1977 година

Скопје

Републички секретар
за труд,

Милан Хорват, с. р.

Согласен

Републички секретар за
индустрија и трговија,
дипл. инж. Стојан Маткалиев, с. р.

ГРБ СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА

(назив на органот што ја именува комисијата)

Комисија за проверување на стручната оспособеност за вршење на занаетчиска дејност.

Врз основа на член 14 од Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74 и 36/76 год.) и член 16 од Правилникот за начинот на утврдувањето на стручната оспособеност за вршење занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 22/77 год.), Комисијата за проверување на стручната оспособеност го издава следново:

У В Е Р Е Н И Е

На другарот-ката _____
роден-а на _____ 19 _____ год. во с. (гр.) _____,
живее во _____, собрание _____
на општина _____ СР _____,
со кое му (и) се утврдува стручната оспособеност
за вршење на занаетчиската дејност _____
со личен труд и средства во сопственост на
граѓаните.

Уверението му (и) се издава врз основа на покажаниот успех на испитот за проверување на стручната оспособеност.

Ослободено од такса по член 22, точка 31 од Законот за административните такси.

Рег. бр. _____
_____ 19 _____ год.

(место)

Ч л е н о в и :

1. _____
2. _____
3. _____

М.П.

Претседател

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

По оваа програма, преку полагање испит, се проверува стручната способност за вршење занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните за лицата кои имаат намера да вршат некоја од занаетчиските дејности утврдени со Наредбата за стопанските дејности што се сметаат како занаетчиски дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74 год.).

I. Стручно-практичен дел

За проверување на практичните знаења, комисијата на кандидатите им определува практична задача од делокругот на занаетчиската дејност за која се врши проверувањето. Практичната задача, зависно од карактерот на занаетчиската дејност, се состои од изработка на еден или повеќе предмети, односно од извршување на соодветна услуга.

При определувањето на практичната задача, комисијата го утврдува и потребното време за изработка на предметот односно за извршување на услугата.

Практичната задача треба да биде поставена така што со нејзината изработка кандидатот да покаже знаење и вештина за извршување на сите работни операции од занаетчиската дејност со упот-

реба на соодветни машини и алат како и способност за самостојно вршење на соодветната занаетчиска дејност.

II. Стручно-теоретски дел

На стручно-теоретскиот дел од испитот се полагаат следните предмети:

1. Основи на самоуправувањето во СФРЈ

1.1. Самоуправувањето како неотуѓиво право на работните луѓе утврдено со Уставот, во остварувањето на власта и управувањето со другите општествени работи;

1.2. Самоуправни права на работните луѓе во организациите на здружениот труд (ОЗТ), самоуправните интересни заедници (СИЗ) и општествено-политичките заедници;

1.3. Формите преку кои работните луѓе го остваруваат самоуправувањето (непосредно и преку делегати);

1.4. Органи на управувањето преку кои работните луѓе го остваруваат самоуправувањето во ОЗТ, СИЗ и општествено-политичките заедници;

1.5. Поим за месна заедница, општина, република, Федерација.

1.6. Основи на изборниот систем во ОЗТ, СИЗ и општествено-политичките заедници (избирачко право, тајност на гласањето и др.).

1.7. Основните права и должности на општествено-политичките заедници и нивните органи во донесувањето на општествени планови за развој, закони и други подзаконски акти. Учеството на работните луѓе при утврдувањето на политиката за развој, донесувањето на општествените планови, законите и други акти.

1.8. Општествено-политичките организации и нивното место и улога во општествено-политичкиот систем.

1.9. Правата и должностите на работните луѓе во општествената самозаштита и народната одбрана.

2. Меѓусебни работни односи во здружениот труд

2.1. Засновање на работен однос (услови, постапка, надлежни органи).

2.2. Работно време (полно, скратено, продолжено, распоред на работното време).

2.3. Права, обврски и одговорности на работниците во работен однос (дисциплински казни).

2.4. Одмори и отсуства.

2.5. Посебно заштита на работникот — жена, младинците и инвалидите.

2.6. Личен доход и придонеси (гарантиран личен доход).

2.7. Колективен договор (содржина).

2.8. Договор за работа.

2.9. Престанување на работен однос (основи и начин).

2.10. Заштита на правата на работниците.

2.11. Работна книшка.

3. Прописи за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните

3.1. Општествено-економската положба на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

3.2. Занаетчиска дејност (поим):

— основање на занаетчиски дуќани;

— стручна спрема на самостојниот занаетчија;

— деловно седиште и деловна просторија;

— предмет и начин на работење на занаетчискиот дуќан;

— дополнителен труд на други лица;

— водење, привремено запирање и престанок на занаетчискиот дуќан;

— заеднички занаетчиски дуќан.

3.3. Вршење на занаетчиски услуги од место во место.

3.4. Вршење на занаетчиски услуги како споредно занимање.

3.5. Здружување на самостојните занаетчији:

— здружување на самостојните занаетчији во задруги (услови за основање, начин на работа, право и обврски на членовите и др.);

— договорни организации на здружен труд на самостојните занаетчији, (договор за основање, начин на работа и др.);

— деловна соработка на самостојните занаетчији со организациите на здружен труд (договор за дело, соработка, права и обврски и др.).

3.6. Права и обврски на самостојниот занаетчија спрема самоуправните интересни заедници.

3.7. Права и обврски на самостојниот занаетчија спрема општествената заедница:

— кредитна и даночна политика

— даночни обврски

— обврски за водење на работни книги

3.8. Управни мерки спрема самостојниот занаетчија;

— казни за сторени прекршоци, (случаи, видови и висина на казната).

4. Технологија на материјалите

4.1. Особини на материјалите:

— физички особини: зафатнина, тежина, специфична тежина, агрегатна состојба;

— хемиски особини: поим за хемиски елементи, соединувања, смеси, киселини, горење, електролити и нивна примена;

— механички особини, цврстина, жилавост, кривина, еластичност, погодност и обработка.

4.2. Вода-воздух: состав, влажност, цврстина, важноста за животот и работата на човекот.

4.3. Горива: поим, видови: природни, вештачки, цврсти, течни и гасовити. Согорување: топлина, температура, калорична вредност.

— електрична енергија: дејство — топлинско, физиолошко, хемиско и магнетско. Употреба на електричната енергија.

4.4. Метали:

— железо-железни руди, добивање на сиво и бело сурово железо. Челик: добивање, особини, видови, употреба;

— бакар, бакарни руди, употреба на суров бакар во занаетчиството, особини на бакарот. Бакарни легури: бронза, месинг, ново сребро;

— олово, цинк, жива: добивање, употреба;

— никел, употреба: никелни легури за производство на никлен челик и никлени слоеви што служат за галванско пониклување;

— хром: руда хромат. Хромирање на разни метални предмети за галвански начин. Особини и употреба на хромовиот челик;

— калај: добивање, особини, употреба;

— алуминиум: добивање, особини и употреба на алуминиумот и дуралуминиумот;

— племенити материјали: злато, сребро и платина — особини, обработка и употреба;

— разни метални производи во употреба кај занаетчиството (лимови, жица и др.).

4.5. Неметали: камен, глина, каолин, асфалт, азбест — добивање, видови особини, употреба;

— градежни материјали — сврзници; вар цемент, гипс;

— керамички производи: видови на керамички производи; стакло: видови — прозорско, оловно, алуминиумско, кварцно, армирано и венецијанско стакло (особини, употреба);

— драги камења: дијамант, сафир, рубини, акварин, топаз. Имитации, обработка и употреба на други камења.

4.6. Хемиски производи: сулфорна киселина, готварска сол, сода, солна киселина, хлор, азотна

киселина, амоњак, оцетна киселина, терпентин и калифониум. Начин на производство, особини, употреба;

— бои (органски и неоргански): поважни видови на боите според потеклото, особини и примена. Фирнајс, мани бои и лакови. Растворувачи на боите;

— масти и масла: поим, видови, особини и примена. Најважни овошни масла и масти. Сапун, глицерин, козметички средства: добивање, особини, употреба. Производство на свеќи;

— пластични маси: од целулоза, белтоци, како продукт на кондензација и полимеризација. Бакелит, винил, полимеризати, плексиглас и др.

4.7. **Текстил:** видови на текстилни влакна (растителни, животински и минерални). Производство на предиво и ткаенини. Видови на текстилни материји, испитувања и цена на квалитетот. Особини и употреба на текстилните материји зависно од нивниот состав.

— материјали во употреба при тапацирање;

— морска трева, коњска струна, крена и др.

4.8. **Кожа и крзно:** добивање и преработка на кожа и крзно. Видови на кожа и крзно според потеклото и намената. Производи од кожа, употреба на кожата. Трговски видови на готова кожа и имитација. Гон-начин на добивање, употреба. Процес на штавење на кожата. Основни карактеристики на кожата. Замена на кожата при изработка на одделни занаетчиски предмети.

4.9. **Гума:** суровина за добивање на сурова гума, начин на преработка и основни карактеристики на гумата. Употреба на гумата во занаетчиството, гумени производи.

4.10. **Дрво:** структура (корен, стебло, круна), елементи во структурата на дрвото (годов, прстени, срж, белика и кора), солни канали, пресеци кај дрвото, келии и хемиски состав на дрвото.

Поделба на дрвото (меки и цврсти) и нивна употреба.

— особини кај дрвото: боја, цврстина, еластичност, цепливост, тежина, влажност, жилавост, набавување, сјај, мирис, текстура;

— мани кај дрвото: усуканост, зарасната кора, чворови, пукнатини, трулење и др. Дефекти на дрвото од инсекти. Чување и употреба на дрвената граѓа во занаетчиството.

4.11. **Хартија:** суровина и начин на добивање на хартија, видови во зависност од намената, преработка на хартија во разни занаетчиски предмети.

4.12. **Прехранбени производи:** хранителни материјали од растително потекло (белтоци, масти, јаглени хидрати, витамини). Аноргански состојци на храната (минерални соли и вода). Калории: калорична вредност на хранителните продукти;

— житарици, производство на брашно, оценување квалитетот и чување на брашното. Производство на леб, оценување на квалитетот и чување на лебот. Производство на кексот, суви теста, бели печива, корнети, обланди и др.;

— шеќер, гликоза, малтоза, мед;

— вештачки слатки материји: сахарин, дулцин, глудин, кафе, какао, чај, производство и употреба;

— зачини: луша мирисни зачини, наркотични и кисели зачини.

Производи од животинско потекло: месо и месни производи. Хемиски состав и структура на месото. Видови на месо. Санитарна контрола. Преработка на месото, сувомесните производи.

— маст: производство, видови, квалитет и чување;

— јајца: видови и хемиски состав, распознавање на квалитетот, чување и конзервирање на јајцата;

— млеко: хемиски состав, видови. Оценка на квалитетот. Пастеризација. Млечни производи: кисело млеко, јогурт, путер, кајмак, шлаг, сирење.

Безалкохолни пијалаци: природни и вештачки минерални води, овошни сокови и сирупи, начин на производство, состав и особини.

По предметот „Технологија на материјалите“ комисијата ги испитува кандидатите општо за особината на материјалите и посебно за технологијата на оние материјали кои се во употреба на занаетчиска дејност за која кандидатот бара да му се провери и утврди стручната оспособеност за самостојно вршење на соодветната занаетчиска дејност.

5. Хигиено-техничка заштита при работата

5.1. Поим за хигиената и нејзините основни правила.

5.2. Одржување лична хигиена на работниците.

5.3. Хигиена на трудот. Заштита на телото при работа, заштита на машините, прва помош при несреќен случај (крварење, прелом на коски, потрес на мозокот и сл.).

5.4. Сандаче за прва помош (содржина, употреба).

5.5. Уредување на работните простории (проветрување, осветлување, загревање).

— микроклиматски услови во занаетчискиот дуќан и нивно влијание врз вработените;

— средства и постапка за дезинфекција на уредите и просторите;

5.6. Техничка заштита.

— сигурно и безопасно движење при работата;

— обезбедување од пожар и експлозии;

— одржување на машините и уредите;

— постапка при избувнување на пожар (употреба на апаратите за гаснење на пожар).

184.

Врз основа на член 4 од Законот за повластиците на младината и децата во патничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 16/67 и 18/77), републичкиот секретар за сообраќај и врски, во согласност со републичкиот секретар за образование и наука и републичкиот секретар за финансии, донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИСКРИСТЕНЕТИТЕ ПОВЛАСТИЦИ

Член 1

Училиштата и советите за општествено воспитување и грижи за децата и организациите на Сојузот на Социјалистичката младина и неговите колективни членови кои организираат групни патувања на младина и деца во смисла на член 1 од Законот за повластиците на младината и децата во патничкиот сообраќај користат повластици врз основа на објава и список на учесниците во патувањето, што се составен дел на овој правилник.

Еден примерок од објавата и списокот од предходниот став се предава на придружниот на групата на учесниците, по два примерка на сообраќајна организација на здружениот труд која врши превоз, а еден примерок останува во евиденција на училиштето односно организацијата што ја издава објавата.

Член 2

Надоместокот од републичкиот буџет сообраќајните организации на здружениот труд ќе го остваруваат со поднесување на барање до Републичкиот секретаријат за финансии, по истекот на месецот во кој се извршени повластените патувања а најдоцна до крајот на наредниот месец.

Кон барањето за надоместокот од претходниот став се приложува:

1) фактура — сметка со објавите, списоците на учесниците во патувањето од членот 1 на овој правилник и список на објавите во кои се внесува: називот и седиштето на училиштето односно организацијата што ја издава објавата, бројот и датумот на објавата и износот на надоместокот што се бара од републичкиот буџет, и

185.

Врз основа на член 34 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ТЕХНИКАТА И ДРУГАТА ОПРЕМА И СТРУЧЕН КАДАР ДА ВРШАТ ПОСЕБНИ ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЗАБОЛУВАЊАТА ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

I. Се одредуваат здравствените организации кои ги исполнуваат условите во поглед на техниката и другата опрема и стручен кадар да вршат посебни лабораториски испитувања на заболувањата од заразни болести и тоа:

1. Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, на заболувањата од следните заразни болести: анкилостомиијаза, шистозомиијаза, Брилова болест, дифтерија, колера, маларија, пегав тифус, паратифус, повратна треска и црвен тифус;

2. Институтот за микробиологија на Медицинскиот факултет — Скопје, на заболувањата од следните заразни болести: анкилостомиијаза, салмонелоза, дифтерија, колера, пегав тифус, паратифус, повратна треска и црвен тифус;

3. Хигиенско-епидемиолошки одред — Скопје, на заболувањата од следните заразни болести: салмонелоза, шистозомиијаза, Брилова болест, дифтерија, колера, маларија, паратифус, пегав тифус и црвен тифус;

4. Институтот за имунологија и вирусологија — „Торлак“ — Белград, на заболувањата од заразните болести: големи сипаници и детска парализа.

II. Ова решение влегува во сила осмиот деп од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-08-2621/761

10 мај 1977 година

Скопје

Републички секретар за
здравство и социјална
заштита,

Јездимир Богдански, с. р.

186.

Врз основа на Заклучокот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и барањето на Општинскиот фонд за заеднички резерви Охрид, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 12 април 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ — ОХРИД

1

Се одобрува неповратни средства на општинскиот фонд за заеднички резерви — Охрид во износ од 1.110.000 динари како учество од 60% во санацијата на Аеродромот — Охрид.

2

Средствата од претходната точка на оваа одлука паѓаат на товар на пренесените средства на Републичкиот фонд за заеднички резерви од страна на Републиката по основ на општествениот договор за условите и намените за користење на имобилизираните средства од општината и заедничката потрошувачка во 1975 и 1976 година.

3

Користењето на средствата од точката 1 на оваа одлука може да се врши по одобрувањето на 738.000 динари како неповратни средства од страна на Општинскиот фонд за заеднички резерви — Охрид, како учество од 40% во санацијата на Аеродромот — Охрид.

4

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

011/2 Бр. 11460/6
12 април 1977 година
Скопје

Претседател,
дипл. инж. агр. **Киро Роглев, с. р.**

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

245.

Врз основа на член 14 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 април 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

За учество во работата на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата и неговите органи, на делегатите на Собранието им припаѓа надоместок за изгубен личен доход, односно заработувачка.

II

Надоместокот на патните трошоци на делегатите се признава во висината на стварно направените трошоци за превоз, при што делегатите имаат право да се служат со сите превозни средства во јавниот сообраќај.

Во случај на употреба на сопствено превозно средство, на делегатот му се признава надоместок во висината на цената за превоз со воз или автобус.

III

Висината на дневницата за службено патување во земјата изнесува 340 динари.

IV

Доколку трошоците за ноќевање се признаваат одделно, износот на дневницата од точка III на оваа одлука се намалува за 30%.

V

Кога службеното патување во земјата трае над 12 часа, а помалку од 24 часа, а не и ноќева, износот од дневницата од точка I на оваа одлука се намалува за 30%.

VI

Ако за извршување на работи и задачи на Собранието и неговите органи се ангажираат надворешни лица кои не се во работен однос со Стручната служба на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на тие лица им припаѓа дневница според точка III од оваа одлука.

VII

На делегатот му припаѓа надоместок за изгубен личен доход односно заработувачка за секој изгубен работен ден во висина на просечниот дневен износ на аконтацијата на личниот доход што ја остварува во својата основна организација на здружен труд.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 217/11

26 април 1977 година

Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

246.

Врз основа на член 14 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ТРОШОЦИ ЗА НОКЕВАЊЕ

I

Направените трошоци за нокевање за службено патување во земјата со приложена сметка се признаваат:

— трошоци за користење хотелски услуги — во висина од 192 динари;

— за користење кола за спиење или кушет кола, односно кревет на брод — според фактичката вредност.

II

Доколку дневницата за службено патување во земјата заедно со признатите трошоци за нокевање го надминува износот од 430 динари, трошоците за нокевање се намалуваат до овој износ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 217/12

26 април 1977 година

Скопје

Претседател,
Олга Шопова, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

247.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 28 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

На товар на средствата за здравственото осигурување на работниците и на земјоделците можат да се издаваат на рецепт, по пропишан образец, на осигурените лица од работничкото и земјоделското осигурување и на сите други лица што користат здравствена заштита преку заедниците на здравството и здравственото осигурување:

1) готови лекови наведени во Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување, која е составен дел на оваа одлука;

2) магистрални лекови кои по својот состав се еднакви на лековите од потточката 1.

II

Лицата од став 1 на претходната точка, покрај готовите и магистралните лекови од точка I, на товар на средствата за здравствено осигурување на работниците и на земјоделците, можат да користат и:

1) во здравствените работни организации што вршат здравствена дејност од амбулантно-поликлинички тип, сите видови ампуларни лекови како вакцини, серуми и други ампуларни лекови, за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен здравствен работник;

2) во здравствените работни организации што вршат здравствена дејност од стационарен тип сите лекови за чие пуштање во промет е издадено одобрение од надлежниот орган во согласност со прописите за промет со лекови во СФРЈ.

III

Со денот на применувањето на оваа одлука престануваат да важат:

1) Одлуката за утврдување Листа на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедницата на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците („Службен весник на СРМ“ — бр. 27/74);

2) Одлуката за дополнување на Листата на лековите што можат да се препишуваат на товар на средствата на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ — бр. 50/74);

3) Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците („Службен весник на СРМ“ — бр. 5/76); и

4) Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување Листата на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците („Службен весник на СРМ“ — бр. 22/76).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 0303-730/1

28 април 1977 година

Скопје

Претседател на Собранието,
Никола Арсовски, с. р.

ЛИСТА

НА ЛЕКОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Ред. број	Назив на лекот	Производител на лекови	Форма на лекот	
0	1	2	3	4
1. Abehol		Pliva		dražeji, kapki, sirup
2. Acegit		Lek		kapki
3. Acetisal		Alk, Farm. Gal.		
		Hemofarm		tableti
4. Acetysal		Krka, Jugor. Zdr.		tableti
5. Acisal		Pliva,		tableti
6. Adiaben		Belupo		tableti
7. Adumbran		Zdravlje		tableti
8. Akineton		Lek		tableti
9. Akineton retard.		Lek		dražeji
10. Aknin		Farmakos		mast
11. Akrinor		Galenika		tableti
12. Aldactone A		Galenika		tableti
13. Aldactone 100		Galenika		tableti
14. Aldomet		Lek		tableti
15. Aldomet 500		Lek		tableti
16. Aleudrin		Zdravje		lingvaleti
17. Alfimid		Pliva		tableti
18. Alfuran		Alkaloid		tableti
19. Alopurinol		Belupo		tableti
20. Alphacillin		Lek		kapsuli, sirup
21. Alupent		Zdravje		aerosol, tableti, rastvor
22. Ambramycin		Galenika		kaps., sirup, mast, mast za oči
23. Ambramycin B		Galenika		kapsuli, sirup
24. Aminophyllinum		Lek		supozitorii
25. Aminopyrin		Far. Gal. Hem.		
		Krka, Zdravje		tableti
26. Amoxil		Pliva		kapsuli, kapki, sirup
27. Ampicillin		Alk. Bel. Far. Isis		kapsuli, kapki, sirup, lio boč.
28. Anacyclin 101		Pliva		tableti
29. Anafranil		Pliva		dražeji
30. Analgin		Alkaloid		tableti
31. Ananase		Pliva		dražeji
32. Andol		Pliva		tableti
33. Angiset		Zdravje		lingvaleti
34. Ansilan		Lek		kapsuli
35. Antibion		Alkaloid		vaginaleti
36. Antidrazi		Italseber		tableti
37. Antistin-Privin		Pliva		kapki za oči
38. Apaurin		Isis, Krka		dražeji
39. Aponal 5		Pliva		dražeji
40. Aponal 10		Pliva		dražeji
41. Aponal 25		Pliva		dražeji
42. Aponal forte		Pliva		tableti
43. Aptin		Bosnalijek		tableti
44. Aquamox		Hemofarm		tableti
45. Aquamox R		Hemofarm		tableti
46. Artane		Hemofarm		tableti
47. Artane-depo		Hemofarm		depo kapsuli
48. Asamid		Pliva		kapsuli, sirup
49. Aspirin		BPJ		tableti
50. Asterol		Galenika		mast, solucija, posip
51. Asthmophyllin-N		Lek		tableti
52. Atarax		Zdravje		sirup, dražeji
53. A.T. 10		Bayer		kapki
54. Atheroprone		Farmakos		kapsuli
55. Atromidin		Krka		kapsuli
56. Atropin		Pliva		kapki, mast za oči
57. Avacan		Bosnalijek		dražeji, supozitorii
58. Avafortan		Bosnalijek		dražeji
59. Avamigran		Bosnalijek		dražeji, supozitorii
60. Avil		Jugoremedija		tableti, sirup
61. Azafen		Medexport		tableti
62. Bacimyxin		Farmakos		mast
63. Bactisubtil		Galenika		kapsuli
64. Bactrim		Galenika		tableti, sirup
65. Baktogram		Farmakos		tableti
66. Bametan		Belupo		kapki, tableti

0	1	2	3	4
67. Baralgin		Jugoremedija		kapki, supozito. tableti
68. Baycaron		Bayer-Farma.		tableti
69. B—Complex		Isis, Krka		dražeji, granuli
70. Bebiron-75		Pliva		dietet, preparat za deca do 1 godina.
71. Bebiron-S 26		Pliva		dietet, prep. za deca do 1 god.
72. Becotide		Pliva		aerosol za inhalacija
73. Bedoxin		Galenika		tableti
74. Bekloram		Pliva		kapsuli
75. Belladin		Belupo		kapki, tableti
76. Bellaspasmin		Zdravje		kapki, tableti
77. Bemycin		Pliva		draž, kaps. kapki i sirup
78. Benemid		Lek		tableti
79. Benil		Krka		gel, kapki za nos i oči
80. Bephenicol		Galenika		kapsuli, sirup
81. Berotec		Zdravje		aerosol
82. Beviplex		Galenika		dražeji, granuli
83. Bevicol		Hemofarm		kapsuli
84. Bevitacyclin		Hemofarm		kapsuli
85. Bicalon		Zdravje		tableti
86. Bilamid-Cholin		Krka		dražeji
87. Birezid		Pliva		tableti
88. Birezid-K		Pliva		dražeji
89. Bismal		Farmakos		prašok
90. Bisolvomycin		Zdravje		kapsuli
91. Bisolvon		Zdravje		tableti, rastvor
92. Bonopen		Belupo		kapsuli, gel.
93. Bricanyl		Bosnalijek		tableti
94. Brinaldix		Bosnalijek		tableti
95. Brinerdin		Isis		dražeji
96. Brondilete		Jugoremedija		dražeji
97. Brufen		Galenika		dražeji
98. Buformin-retard		Belupo		kapsuli
99. Buscol		Pliva		dražeji
100. Buscol-compozitum		Pliva		tableti, supoz.
101. Buscopan		Zdravje		dražeji, supozitorii
102. Buscopan-compozitum		Zdravje		dražeji, supozitorii
103. Butazolidin		Pliva		dražeji, mast
104. Butazolidin-Alka 100		Pliva		tableti
105. Bykomycin		Bosnalijek		kapki, kapsuli, boč. za or. pri.
106. Calcium-SANDOZ forte		Krka		eferveta
107. Canesten		Bayer-Pharma		krema, otopina, vaginaleti
108. Capramol		Alkaloid		oral. ampuli
109. Carbo-Intestazin		Alkaloid		tableti, granuli
110. Carbo-medicinalis		Alkaloid		granuli, tableti
111. Catapresan 150		Zdravje		tableti
112. Cedigalan		Zdravje		kapki, tableti
113. Cedilanid		Krka		dražeji, kapki, supoz.
114. Celanat		Pliva		kapki
115. Celestoderm-V		Isis		krema, mast
116. Ceporex		Pliva		kapsuli, sirup
117. Ceratonia-Instant		Pliva		prašok
118. Chinidinum		Alkaloid		tableti
119. Chinini-hydrochloridium		Alkaloid		dražeji
120. Chloramphenicol		Gal. Farm, Pliva		kapsuli, sirup, supoz.
121. Chloramphenicol 5%		Zdrav. Krka		kapki, masti, mast za oči
122. Chloramphenicol B		Galenika		mast za koža i oči
123. Chloramvit		Lek		kapsuli, sirup
124. Chlorpromazin		Farmakos		kapsuli
125. Chlortetracycln		Hemofarm		dražeji, tableti
126. Chlortetracycln-vit		Farmakos		kapsuli
127. Cholipin		Farmakos		kapsuli
128. Choloterp		Krka		dražeji
129. Chymociclar		Krka		kapki
130. Chymociclar-pedij.		Galenika		kapsuli
131. Chymoral		Galenika		sirup
132. Chymoral-100 forte		Galenika		dražeji
133. Cillimycin		Galenika		dražeji
134. Ciloprin		Hoechst		kapsuli
135. Cliacil		Krka		kapki za uvo
136. Clofexan		Jugoremedija		sirup, tableti
137. Clomid		Lek		supozitorii, tableti
138. Cloxacillin		Belupo		tableti
139. Codeini-phosphas		Alkaloid		kapsuli, sirup
140. Coffargen		Alkaloid		tableti
141. Combantrin		Zdravje		dražeji (mite i forte)
142. Complamin		Alkaloid		tableti, suspenzija
143. Complamin 300		Galenika		tableti
		Galenika		dražeji

0	1	2	3	4
144. Complamin retard		Galenika		dražei-retard
145. Compocillin-VK		Galenika		sirup, tableti
146. Concordin		Lek		tableti
147. Cordarone		Krka		tableti
148. Corticin		Galenika		mast za oči
149. Cuprimine		Lek		kapsuli
150. C-Vitamin		Isis, Lek		tableti
151. Cycloserin		Hemofarm		kapsuli, tableti
152. Daktarin		Krka		krema
153. Dalacin C		Upjohn		kapsuli
154. Daonil		Jugoremedija		tableti
155. Daraprim		Wellcome		tableti
156. Daricon		Alkaloid		tableti
157. Decoderm		Lek		krema, losion
158. Delmeson		Jugoremedija		mast, supozitorii
159. Deposul		Pliva		kapki, tableti
160. Dexamethason		Alk. Isis, Krka		tableti, forte tabl. kapki za
		Lek, Pliva		oči i uši
				mast za oči,
				mast, kapki za oči i uši
161. Dexamethason-Neomycin		Hemofarm, Lek		tableti
162. Dexason		Galenika		tableti
163. Diabinese		Alkaloid		tableti
164. Diadril		Pliva		tableti
165. Diamox		Hemofarm		tableti
166. Diamox-depo				kapsuli
167. Dianabol		Lek "		tableti
168. Dianabol krema		Lek		krema
169. Diazepan		Alkaloid		dražei
170. Diclocil		Galenika		kapsuli, sirup
171. Dicynone		Lek		tableti
172. Didrosulfon		Zdravje		kapki za oči
173. Diedi-nitrate		Italseber		kapsuli
174. Digestal		Galenika		dražei
175. Digitoxin		Zdravje		kapki, tableti
176. Dihydroergotamin		Pliva		kapki
177. Dilacor		Zdravje		kapki, tableti
178. Dilatol		Krka		kapki, tableti
179. Diligan		Lek		tableti
180. Dimidril		Pliva		tableti
181. Dipar		Jugoremedija		dražei
182. Dipiridamol		Belupo		dražei
183. Diprogent		Belupo		krema, mast
184. Disocarban		Hemofarm		tableti
185. Doksiciklin		Belupo		kapsuli
186. Dolo-Adamon		Bosnalijek		dražei, supozitorii
187. Dorsiflex		Lek		tableti
188. Dorsilon		Lek		tableti, supozitorii
189. Doxium		Lek		tableti
190. Dramamine		Galenika		tableti
191. Dulcolax		Zdravje		dražei, supozitorii
192. Duogynon		Alkaloid		dražei
193. Direnium		Pliva		kapsuli
194. Dyspne-Inhal		Clermont-ferrand		sprej
195. Edecrin		Lek		tableti
196. Effortil		Zdravje		kapki, tableti
197. Effortil-Depot		Zdravje		dražei
198. Efloran		Krka		tableti, vaginaleti
199. Eglonyl		Alkaloid		kapsuli, sirup
200. Eglonyl-forte		Alkaloid		tableti
201. Egocin		Krka		kaps., sirup, mast, mast za oči
202. Egocin H		Krka		sprej
203. Egocin-vit		Krka		dražei, kaps. kapki, sirup
204. Emex		Alkaloid		kapki, tableti
205. Emko		Galenika		pena
206. Enbecin		Galenika		kapki za oči i uši, mast
207. Enbecin		Galenika		mast
208. Encephabol		Lek		dražei, sirup
209. Endoxan		Bosnalijek		dražei
210. Enteroseptol		Galenika		tableti
211. Entronon		Pliva		dražei
212. Envacar		Alkaloid		tableti
213. Ercefuryl		Bosnalijek		kapsuli
214. Ergoffen		Belupo		dražei (mite i forte)
215. Ergometrin		Lek, Pliva		dražei
216. Ergotamin		Pliva		kapki
217. Ergotan		Zdravje		lingvaleti
218. Ergotyl		Lek		kapki
219. Eritromicin		Belupo, Isis, Krka		granuli, kapsuli
		Pliva		

0	1	2	3	4
220. Eskacef	Belupo	lio bočici, kaps. sir.		
221. Esperson	Jugoremedija	mast		
222. Essaven	Bosnalijek	kapsuli		
223. Essentiale	"	kapsuli, infuzija		
224. Essentiale-forte	"	kapsuli		
225. Esucos	Lek	sir. tabl. forte tabl.		
226. Etambutol	Alk. Belu. Gal. Krk. Pli.	tableti		
227. Euglucon	Pliva	tableti		
228. Eugynon	Alkaloid	dražei		
229. Eumotol	Byk-Gulden	dražei		
230. Euniazid 100	Krka	tableti		
231. Euniazid 400	Krka	tableti		
232. Eupramin	Pliva	dražei		
233. Eurax	Pliva	krema, losion		
234. Eutizon	Pliva	dražei		
235. Eutizon- B 6	Pliva	kapsuli		
236. Falivegan	Farmakos	vaginalete		
237. Farmacyclin	"	mast		
238. Farmagel	"	gele (kesici)		
239. Farmakozid	"	kapki, tableti		
240. Farmaplex	"	dražei		
241. Fasigyn	Krka	tableti		
242. Favistan	Bosnalijek	tableti		
243. Fefol	Krka	kapsuli		
244. Feospan	Krka	kapsuli		
245. Ferro-gradumet	Galenika	film tableti		
246. Ferrohept	Belupo	dražei, sirup		
247. Ferronicum	Krka	dražei (za deca i voz.)		
248. Festal	Jugoremedija	dražei		
249. Fidemycin	Krka	kapsuli, kapki		
250. Fidemycin-vit	Krka	kaps. kapki, sirup		
251. Finalgon	Zdravje	mast		
252. Flagyl	Alkaloid	tableti, vaginaleti		
253. Floxapen	Pliva	kapsuli		
254. Fludilat	Lek	dražei		
255. Fluor-Calcium	Belupo	tableti		
256. Fortesul	Pliva	tableti		
257. Fortral	Krka	tableti		
258. Fungitin	Alkaloid	solucija		
259. Furagin	Medexport	tableti		
260. Furamide	Galenika	tableti		
261. Furatin	Hemofarm	tableti		
262. Fursemid	Belupo	tableti		
263. Galipyrin	Galenika	tableti		
264. Gambaran	Bosnalijek	tableti		
265. Gamibetal	Italseber	dražei		
266. Garamycin	Krka	tableti		
267. Gardan	Jugoremedija	mast		
268. Gefarnil	Lek	tableti		
269. Gelusil-Lac	Hemofarm	kapsuli		
270. Geokorton	Pliva	tableti, prašok		
		aero sol, mast, kapki za		
		oči i uši		
271. Geomycin	Pliva	kapki, kaps. sir, mast, mast		
		za oči		
272. Geonistin	Pliva	vaginaleti		
273. Gestanon	Organon	tableti		
274. Gilurytmal	Farmakos	dražei, supozitorii		
275. Glivenol	Pliva	kapsuli, dražei		
276. Glongyn	Lek	tableti		
277. Gluronazid	Hemofarm	tableti		
278. Glutamin	Bosnalijek	tableti		
279. Griseofulvin-forte	Galenika	tableti		
280. Griseofulvin-M	Krka	tableti		
281. Gyno-Daktarin	Krka	vaginaleta		
282. Gyno-Sterosan	Pliva	gel, vaginaleti		
283. Haemactin	Galenika	dražei		
284. Haldol	Krka	kapki, tableti		
285. Halotestin	Galenika	tableti		
286. Helkamat	Pliva	tableti		
287. Helkamon	"	tableti		
288. Helmitin	Krka	sirup		
289. Heminevrin	Bosnalijek	kapsuli, tableti		
290. Heptanon	Pliva	kapki, supoz. tableti		
291. Hiconcil	Krka	kaps. kapki, sir. sir. forte		
292. Honvan	Bosnalijek	tableti		
293. Hydanphen	Pliva	kapsuli		
294. Hydantal	Bosnalijek	dražei		
295. Hydergin	Isis	kapki, tableti		
296. Hydrex	Hemofarm	tableti		

0	1	2	3	4
297. Hydrocortison	Galenika		tabl. kapki za oči, mast	
298. Hydrocortison 1%	„ Hemofarm		mast od 1% i od 2,5%	
299. Hydrocycin	Galenika		mast za oči i koža	
300. Hydrophyllin	„		kapki za oči i uši, mast	
301. Hygroton 100	Farmakos		supozitorii, tableti	
302. Imuran	Pliva		tableti	
303. Incidal	Wellcome		tableti	
304. Inderal	Bayer-Pharma		dražei	
305. Indocid	Galenika		tableti	
306. Insidon	Lek		kapsuli, supozitorii	
307. Instenon	Pliva		dražei	
308. Insulin	Alkaloid		„	
309. Insulin lente	Galenika, Pliva		ampuli-bočici	
310. Insulin semilente	Galenika		ampuli-bočici	
311. Insulin ultralente	Galenika		ampuli-bočici	
312. Insulinum Zinco protaminatum	Galenika		ampuli-bočici	
313. Intal	Pliva		kapsuli	
314. Intensain	Lek		dražei	
315. Intensain 150	Pliva		dražei	
316. Intestopan	„		dražei	
317. Ipradol	Krka		tableti, suspenzija	
318. Irenat	Alkaloid		aerosol, otopina, tabl.	
319. Igramid	Tropon		kapki	
320. Isinok	Pliva		mast za oči	
321. Ismelin	Isis		dražei	
322. Isolanid	Pliva		kapki za oči	
323. Isofan Insulin	Hemofarm		kapki	
324. Isoniazid	Galenika		ampuli-bočici	
325. Isoptin	Farm. Hemof. Krka		tableti	
326. Isovit 80	Lek		dražei	
327. Isovit 100+5	Lek		dražei	
328. Isovit 400+25	Hemofarm		tableti	
329. Ixoten	„		„	
330. Izobarin	Bosnalijek		„	
331. Jadit	Pliva		„	
332. Jadit H	Jugoremedija		mast, posip, otopina	
333. Kalium	„		otopina	
334. Kalium-Citrikum	Zdravje		eferveta	
335. Kavitamin	Farmakos		tableti	
336. Keflex	Galenika		dražei	
337. Kenalog krema	Lek		tabl. kaps. kapki i sir.	
338. Kenalog tabl.	Krka		krema	
339. Kenalog tinktura	„		tableti	
340. Kenalog 10	„		tinktura	
341. Kenalog 40	„		ampuli-bočici	
342. Kenalog S	„		„	
343. Kinidin-durule	„		mast, sprej	
344. Klinoril	Bosnalijek		tableti	
345. Klofibrat	Lek		„	
346. Kloksacilin	Belupo		kapsuli	
347. Kompensan	Belupo, Hemofarm		kapsuli	
348. Konakion	Alkaloid		tableti	
349. Ladiomil 10	Roche		kapki	
350. Ladiomil 25	Pliva		tableti	
351. Ladiomil 50	„		„	
352. Ladracol	„		„	
353. Laktacid	Lek		tableti	
354. Laktovit	Pliva		dietetski preparat	
355. Lanicor	„		„	
356. Lanitop	„		tableti	
357. Largactil	„		kapki, tableti	
358. Lasix	Galenika		kapki, tabl, supozitorii	
359. Lasonil	Jugoremedija		tableti	
360. Lecortin	Bayer-Pharma		mast	
361. Lederkort	Belupo		mast	
362. Ledermycin	Zdravje		tableti, krema, mast	
363. Lekosept	„		sirup, tableti	
364. Lekoven	Belupo		tableti	
365. Lekozid	Lek		gel, krema	
366. Lemuval	Lek		kapki	
367. Lentonitrate	Bayer-Pharma		mast, supozitorii	
368. Lentostamin	Srbolek		kapsuli	
369. Lentrat	Srbolek		kapsuli	
370. Laponex	Farmakos		tableti	
371. Leukeran	Bosnalijek		tableti	
372. Levopa	Wellcome		dražei	
373. Lexotan	Krka		kapsuli	
374. Libexin	Galenika		tableti	
	Bosnalijek		tableti	

0	1	2	3	4
375. Librax	Galenika	draže		
376. Librium 5	Galenika	draže		
377. Librium 10	Galenika	draže		
378. Lincocin	Hemofarm, Upjohn	kaps. kapki, sirup		
379. Lioresal 10	Pliva	tableti		
380. Lioresal 25	"	tableti		
381. Lipostabil	Bosnalijek	kapsuli		
382. Locacorten Lotio	Pliva	losion		
383. Locacorten N	"	krema, mast		
384. Locacorten Vioform	"	krema, mast, pasta, kapki za uvo i usna šuplina		
385. Longifen	Lek	sirup, tableti		
386. Loticort	Jugoremedija	emulzija (pena)		
387. Lucidril	Krka	draže mite i forte		
388. Lutesterol lingval.	Galenika	lingvaleti		
389. Lyndiol	Lek	tableti		
390. Lyogen-retard	Byk-Gulden	retard-draže		
391. Madopar 125	Galenika	kapsuli		
392. Madopar 250	"	"		
393. Majsolin	Pliva	tableti		
394. Marcoumar	Roche	"		
395. Masigel K	Zdravje	"		
396. Medaurin	Isis	kapsuli		
397. Medazol	Belupo	tableti, vaginaleti		
398. Medrol-Veriderm	Bosnalijek	mast		
399. Meldian	Pliva	tableti		
400. Mellerette	Bosnalijek	draže, kapki		
401. Melleril	"	draže		
402. Melleril retard	"	retard-tableti		
403. Meprobamat	Farm, Gal, Hem, Krk, Pli.	tableti		
404. Meprochidin I	Farmakos	draže		
405. Meprochidin II	"	"		
406. Mestinon	Roche	tableti		
407. Metaciklin	Bel. Farm. Gal. Pliva	kapsuli, sirup		
408. Metalcaptase	Pliva	kapsuli		
409. Metampicilin	Alkaloid	kapsuli, lio bočici		
410. Methotrexat	Zdravje	tableti, lio bočici		
411. Methyldopa	Hemofarm	tableti		
412. Methylergobrevin	"	kapki		
413. Metildopa	Pliva	tableti		
414. Metilergometrin	"	kapki		
415. Metindol	Krka	kapsuli, supozitorii		
416. Metosyn	Hemofarm	pasta		
417. Mexaform	Pliva	draže, kapki		
418. Mexase	"	draže		
419. Mintezol	Lek	tableti		
420. Miospray	Lek	aerosol		
421. Mitigal	Bayer-Pharma	uljana tečnost		
422. Moditen	Krka	draže		
423. Moduretik	Lek	tableti		
424. Mogadon	Galenika	tableti		
425. Morfolep	Alkaloid	tableti		
426. Motolon	Hemofarm	tableti		
427. Multifungin	Lek	mast, solucija, posip		
428. Muthesa	Pliva	suspenzija, tableti		
429. Myambutol	Zdravje	tableti, sirup		
430. Myco-Polycid	"	krema, tinktura		
431. Mycosal	Alkaloid	otopina, posip		
432. Mydocalm	Krka	draže		
433. Myelobromol	Chinoin	tableti		
434. Myleran	Wellcome	draže		
435. Myoflex	Pliva	tableti		
436. Nafazol	Hemofarm	kapki za nos		
437. Nakom	Lek	tableti		
438. Naligram	Isis	tableti		
439. Naprosyn	Krka	tableti		
440. Nebacetin	Byk-Gulden	aero posip, posip, kapki za oči i uši, tableti		
441. Negram	Krka	suspenzija, tableti		
442. Neocyclin	Hemofarm	mast		
443. Neoaserin	Isis-Chemie	tableti forte		
444. Neogynon 21	Alkaloid	draže		
445. Neo-Medrol	Bosnalijek	losion, kapki za oči i uši		
446. Neo-Medrol-Veriderm	"	mast		
447. Neo-Patentex	Farmakos	mast, pena		
448. Nerobol	Galenika	tableti		
449. Nerobolettae	"	"		
450. Neuleptil	Specia	kapki, kapsuli, tableti		
451. Nevigramon	Galenika	kapsuli		
452. Nibol	Bosnalijek	tableti		

0	1	2	3	4
453. Nifurantin	Lek		dražeji	
454. Nikinol	Pliva		"	
455. Nikopet	Farmakos		"	
456. Nistatin	Pliva		dražeji, kapki, mast, posip	
457. Nitroglicerín	Medexsport		vagin.	
458. Nizon	Bosnaliyek		lingvaleti	
459. N-Oblivon	Alkaloid		tableti	
460. Nobrium	Galenika		dražeji	
461. 5-Nok	Lek		kapsuli	
462. Noscapin	Alkaloid		kapsuli, dražeji	
463. No-Spa	Hemofarm		dražeji, sirup	
464. Novabol	Alkaloid		tableti	
465. Novalugel	Lek		tableti	
466. Novandrol	Galenika		lingvaleti	
467. Noveril	Bosnaliyek		dražeji	
468. Novosamid	Jugoremedija		dražeji	
469. Novofungin	Krka		otopina	
470. Novolax	"		dražeji, supozitorii	
471. Novospasmin	Belupo		supozitorii, tableti	
472. Novosulfin	Galenika		tableti	
473. Novothyral	Lek		"	
474. Noxin	Zdravje		dražeji	
475. Nozinan	Alkaloid		kapki, tableti	
476. Nutrizym	Lek		dražeji	
477. Nystatin	Hemofarm		dražeji, kapki, mast,	
			posip, vaginaleti	
478. Oestradiol lingvaleti	Galenika		lingvaleti	
479. Oestro-Feminal	Lek		kapsuli	
480. Oestrotest lingvaleti	Galenika		lingvaleti	
481. Oksazepam	Belupo		tableti	
482. Oksimicin	Hemofarm		kaps., mast, mast za oči	
483. Oksimicin B	"		dražeji, kapsuli	
484. Oksitetraciklin-B	Galenika		kapsuli	
485. Oksitetraciklin-vit	Belupo, Isis		kapsuli, sirup	
486. Opino-gel	Krka		gel	
487. Opino-retard	Krka		dražeji	
488. Orabet	Hemofarm		tableti	
489. Oracef	Isis		kapsuli, sirup	
490. Orap-forte	Krka		tableti	
491. Orbenin	Pliva		liobočici, kapsuli	
492. Orevit	Pliva		sirup	
493. Orferon	Pliva		dražeji, kapki	
494. Orferon C	"		dražeji	
495. Oricillin 200	Zdravje		"	
496. Oricillin 400	"		tableti	
497. Orosteron	Krka		tableti	
498. Ortho-Heptamin	Farmakos		dražeji	
499. Orvagil	Galenika		tableti, vaginaleti	
500. Oспен	Krka		kapki	
501. Oспен 400	"		sirup	
502. Oспен 500	"		tableti	
503. Oспен 1000	"		tableti	
504. Ospolot	Bayer-Pharma		tableti	
505. Otol H	Hemofarm		kapki za oči	
506. Otomycin	Pliva		kapki za uši	
507. Otricorten	"		kapki za nos	
508. Oxytetracyclin	Alkaloid		kapsuli	
509. Oxitetracyclin B	Lek		kapsuli	
510. Oxytetracyclin V	Alkaloid		kapsuli	
Oxytetracyclin V	Farmakos		kapsuli, sirup	
511. Palerol	Krka		dražeji, supozitorii	
512. Palitrex	Galenika		kapsuli, kapki, sirup	
513. Pamba	VEB AWD		tableti	
514. Pankreatin	Galenika		dražeji	
515. Panthenol	Galen. Hemofarm		tableti, mast, otopina	
516. Panzynorm forte	Krka		dražeji	
517. Papamidin	Zdravje		supozitorii	
518. Paraflex	Krka		tableti	
519. Parafon	Krka		kapsuli	
520. Paremin	Pliva		tableti	
521. Parkopan	Farmakos		tableti	
522. Pas-Natrium	Bosn, Hemof. Krk. Pli.		dražeji, tableti	
523. Patentex oval	Farmakos		vaginaleti	
524. Pelentan	Krka		tableti	
525. Penbritin	Pliva		liobočici, kapsuli, sirup	
526. Penicillin G	Galenika		liobočici	
527. Penicillin V	Krka		tableti	
528. Pentinol	Hemofarm		kapki	

0	1	2	3	4
529. Pentrexyl	Galenika	kapsuli, kapki za deca, sirup		
530. Pepsan	Pliva	liobočici		
531. Perclusone	"	tableti		
532. Pergalen	Jugoremedija	kapsuli, supozz. mast		
533. Periactin	Lek	mast		
534. Persantin	Zdravje	sirup, tableti		
535. Persantin 75	"	dražeji		
536. Phebrocon	Hemofarm	dražeji		
537. Phemiton	Pliva	aerosol, mast, otopina		
538. Phenergan	Galenika	tableti		
539. Phenobarbiton	Farm. Hemof. Pliva	dražeji, sirup, krema		
540. Phenylbutazon-G	Hemofarm	tableti		
541. Pholcodin	Alkaloid	dražeji		
542. Phosphalugel	Galenika	kapsuli, sirup		
543. Pilokarpin	Pliva, Zdravje	kesici		
544. Pimafucin	Belupo	kapki za oko		
545. Pimafucin S	"	mast, vaginaleti		
546. Piperazin	Galenika	krema, mast		
547. Plibex	Pliva	granuli		
548. Plisulfan	"	dražeji, granuli		
549. Plivit A	"	tableti		
550. Plivit A-D	"	kapki		
551. Plivit B1	"	kapki		
552. Plivit B6	"	tableti		
553. Plivit C	Pliva	tableti		
554. Plivit D	"	tableti		
555. Polycid	Zdravje	kapki		
556. Ponstan	"	mast		
557. Praxiten 15	Pliva	kapsuli		
558. Prazine	"	tableti		
559. Prednisolon	Hemofarm	dražeji		
560. Prednison	Farmakos, Hemofa.	tableti		
561. Prednizolon	Krka	tableti		
562. Prednizon	Krka	"		
563. Premarin	Galenika	dražeji		
564. Pre-par	Belupo	tableti		
565. Priamide	Krka	dražeji		
566. Primidon	Hemofarm, Krka	tableti		
567. Primolut-Nor	Alkaloid	tableti		
568. Priscot	Pliva	kapki za oči, mast		
569. Proasthman	Lek	tableti		
570. Pro-Banthine	Galenika	tableti		
571. Procto-Glivenol	Pliva	krema, supozitorii		
572. Proculin	Alkaloid	kapki za oči		
573. Progesteron lingv.	Galenika, Hemof.	lingvaleti		
574. Prodynova	Alkaloid	dražeji		
575. Pronison	Galenika	tableti		
576. Proresid	Sandoz	kapsuli		
577. Prostaphlin-A	Galenika	liobočici, kapsuli, sirup		
578. Prostigmin	Roshe	tableti		
579. Proviron	Alkaloid	tableti		
580. Puri-Nethol	Wellcome	dražeji		
581. Pyostacine	Specija	tableti		
582. Pyrazinamid	Hemofarm, Krka	tableti		
583. Pyrvinium-pamoat	Alkaloid	dražeji, suspenzija		
584. Radecol	VEB AWD	tableti		
585. Raupur I	Farmakos	dražeji		
586. Raupur II	"	"		
587. Reasec	Krka	kapki, tableti		
588. Recto-Serol	Farmakos	mast		
589. Recto-Serol H	"	mast		
590. Redergin	Lek	tableti, kapki		
591. Reglan	Alkaloid	kapki, sirup, tableti		
592. Regroton	Pliva	tableti		
593. Rekawan	Farmakos	"		
594. Remoflex	Belupo	"		
595. Renamid	Pliva	tableti		
596. Renese	Alkaloid	"		
597. Renofon	Belupo	kapsuli		
598. Renogram	"	tableti		
599. Reserphan	Pliva	tableti		
600. Reserpin	Galenika, Hemofarm	tableti		
601. Revibol	Pliva	tableti		
602. Revonal	Lek	tableti		
603. Rheumin liquidum	Alkaloid	bočici		
604. Rheumin mast	"	mast		
605. Rhythmochin I	Byk-Gulden	dražeji		
606. Rifadin	Galenika	kapsuli, sirup		
607. Rifampicin	Alkaloid, Farmakos	kapsuli		

0	1	2	3	4
608. Rigenicid	Krka	dražeji, supozz.		
609. Rimactan	Pliva	kapsuli		
610. Rivotril	Galenika	tableti		
611. Rondomycin	Alkaloid	kapsuli, sirup		
612. Ronicol	Roche	tableti		
613. Rotex	Hemofarm	tableti		
614. Sandomigran	Bosnalijek	dražeji		
615. Sandopart	Sandoz	bukaleta		
616. Sandosten-Calcium	Krka	eferveta, mast		
617. Scabitox	Bosnalijek	emulzija		
618. Segontin	Jugoremedija	dražeji		
619. Segontin 60	"	dražeji		
620. Selvigon	Galenika	dražeji, kapki, sir. supozz.		
621. Serpentil	Pliva	tableti		
622. Silubin retard	Zdravje	dražeji		
623. Sinecod	Hemofarm	dražeji, depo drž. kapk. sir		
624. Sinepres	Lek	kapsuli		
625. Sinequan	Alkaloid			
626. Sinersul	Pliva	tabl. tabl. za deca, sirup		
627. Skabin	Farmakos	emulzija		
628. Soventol	Lek	tableti, gel		
629. Spasmex compositum	Lek	supozitorii, tableti		
630. Speda	Bosnalijek	tableti		
631. Stediril	Krka	dražeji		
632. Stediril-d	"	"		
633. Stediril-M	"	"		
634. Stemetil	Specia	supozitorii, tableti		
635. Streptoksazol	Pliva	tableti		
636. Stugeron	Krka	"		
637. Stugeron forte	"	kapsuli		
638. Sulamin	Pliva	tableti		
639. Sulfacombin	"	sirup		
640. Sulfadimidin	"	tableti		
641. Sulfaguanidin	Farmakos, Pliva	"		
642. Sulfapyrazin	Bosnalijek	"		
643. Sulfarlem-Cholin	Alkaloid	kapsuli		
644. Sulfasalazin	Krka	tableti		
645. Sulfasol	Pliva	sirup, tableti, kap. za oči		
646. Sulotrim	Belupo	tabl. tabl. za deca, sirup		
647. Sumetrim	Alkaloid	tableti, tabl. za deca, sir.		
648. Supristol	Krka	sirup, tabl. za deca i vozm.		
649. Sustac	Krka	tableti mite, tabl. forte		
650. Suvipen	Zdravje	liobočici, kaps. prašok za deca		
651. Symetrel	Pliva	tableti		
652. Sympatol	Zdravje	kapki		
653. Synalar	Galenika	gel, krema, mast		
654. Synalar forte	Galenika	krema		
655. Synalar N	Galenika	krema, mast		
656. Synalar C	Galenika	krema, mast		
657. Syncumar	Egyt	tableti		
658. Synopen	Pliva	dražeji, mast		
659. Tabulettae-Ephedrini				
chloridi	Lekarna-Zagreb			
660. Tacitin 5	Pliva	tableti		
661. Tacitin 10		tableti		
662. Talusin	Lek "	dražeji		
663. Tanderil	Pliva	dražeji, mast za oči		
664. Tavegyl	Krka	tableti		
665. Tavor	Lek	tableti		
666. Taxilan	Byk-Gulden	dražeji, tableti		
667. Tegretol	Pliva	tableti		
668. Terbolan	Jugoremedija	tableti		
669. Terfluzine	Alkaloid	kapki, tableti		
670. Terra-Cortril	Alkaloid	mast, sprej		
671. Terramycin	Alkaloid	kapki za deca, kaps. sir.		
		kapki za oči i kap. za nos		
672. Terramycin-SF	Alkaloid	kapsuli		
673. Testosteron lingv.	Galenika	lingvaleti		
674. Tetidis	Krka	tableti		
675. Tetrabex	Farmakos	kapsuli		
676. Tetraciklin B	Pliva	kapsuli		
677. Tetraciklin V	Belupo	kapsuli		
678. Tetraciklin-vit	Isis	kapsuli		
679. Tetracyclin	Farmak. Hemof.	kapsuli		
680. Tetracyclin-B	Hemofarm	kapsuli		
681. Tetracyn SF	Alkaloid	kapsuli		
682. Thelmin	Pliva	sirup		
683. Thiotol	Alkaloid	suspenzija		
684. Thybon	Jugoremedija	tableti		

0	1	2	3	4
685. Thyral	Galenika	dražeji		
686. Thyralette	Galenika	dražeji		
687. Tiaren	Pliva	kapsuli		
688. Toclase	Lek	dražeji, sirup		
689. Tolbusal	Krka	tableti		
690. Tranquo-Adamov	Bosnalijek	dražeji		
691. Trasicor	Pliva	tableti		
692. Trausabun 10	Byk-Gulden	dražeji		
693. Trausabun 25	Byk-Gulden	dražeji		
694. Trental	Jugoremedija	dražeji		
695. Trevintix	Alkaloid	dražeji		
696. Trimosulfa	Isis	tabl. tableti za deca i sir.		
697. Triperidol	Lek	kapki		
698. Trirezid	Pliva	tableti		
699. Trirezid-K	Pliva	dražeji		
700. Tryptizol	Lek	tableti		
701. Tussefane	Zdravje	tableti i sirup		
702. Tussibex	Pliva	dražeji, kapki, sirup		
703. Ubretid	Alkaloid	tableti		
704. Ulter — N	Lek	tableti		
705. Ulter — plus	Lek	tableti		
706. Ultracortenol	Pliva	kapki, mast za oči		
707. Ultracur	Alkaloid	krema, mast		
708. Ultralan	Alkaloid	krema, mast, losion		
709. Ultralan B	Alkaloid	mast		
710. Ultralan ophthalmicum (oleosum)	Alkaloid	kapki za oči		
711. Ultralan oral	"	tableti		
712. Ultraproct	"	mast, supozitorii		
713. Unazid	Pliva	tableti		
714. Unazid K	"	dražeji		
715. Unipen	Alkaloid	liobočici, tableti		
716. Urbason retard	Hoeshst	dražeji		
717. Urfamycin	Lek	liobočici, kaps. sirup		
718. Urogram	Pliva	tableti		
719. Urotensil	Alkaloid	"		
720. Ustimon	"	"		
721. Valoron	Hemofarm	kapki, kaps. supozz.		
722. Vandil	Alkaloid	kapki		
723. Varidase tabl.	Zdravje	tableti		
724. Vanquin	Krka	dražeji, supozitorii		
725. Vasculat	Zdravje	tableti, kapki		
726. Vasiten	Lek	mast		
727. Vasonid	Farmakos	tableti		
728. Velyn	Hoeshst	kesici		
729. Ventolin	Pliva	tableti, sirup, aerosol		
730. Vermitin	Farmakos	tableti		
731. Vermox	Krka	"		
732. Vibramycin	"	kaps. sirup		
733. Visken	"	tableti		
734. Visumidria tic	Italseber	kapki za oči		
735. Vitamin A	Hemofarm	kapki		
736. Vitamin AD	"	kapki		
737. Vitamin A+D	Alkaloid	kapsuli		
738. Vitamin A+D 3	Galenika	kapki		
739. Vitamin B1	Alk. Farm, Hem, Jugor.			
	Krka, Zdravje	tableti		
740. Vitamin B6	Farmakos, Hemofarm	tableti		
741. Vitamin C	Alk, Farm, Galen, Hem.			
	Jugor. Krka, Pliva	eferveti, tableti		
742. Voltaren	Pliva	supozitorii, tableti		
743. Xyloproct	Bosnalijek	mast, supozitorii		
744. Yermonil	Pliva	tableti		
745. Yomesan	Bayer-Pharma	tableti		
746. Zarontin	Krka	kapsuli, sirup		
747. Zyloric	Zdravje	tableti		

Покрај лековите од реден број 1 до 747 од оваа листа, на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување ќе се издаваат и лековите за кои е донесено решение за укинување на согласноста за пуштање во промет со ограничен временски период и тоа:

Ред. број	Назив на лекот	Производител на лекот	Форма на лекот	Ќе се издаваат заклучно со:
0	1	2	3	4
1. Akva-Pas	Pliva	tabl. 48x3 gr.	8.12.1977 g.	
2. Anginin	Krka	tabl. 20x250 mg.	27.12.1977 g.	
3. Avacan	Bosnalijek	rastvor 15 ml.	5.09.1977 g.	
4. Bekloram	Pliva	sirup 50 ml.	7.12.1977 g.	
5. Choloterp	Krka	kapsuli 30	8.12.1977 g.	
6. Dihydroergotamin	Lek	rastvor 15 ml.	13.09.1977 g.	
7. Eutizon-B-6	Pliva	tableti 30	8.12.1977 g.	
8. Ferrohept	Belupo	dražeji od 40, 120x0,2 mg.	24.11.1977 g.	
9. Fidemicin	Krka	suva smesa za kapki 10 ml.	8.12.1977 g.	
10. Glutamin	Bosnalijek	sirup 200 ml.	5.09.1977 g.	
11. Hiconcil	Krka	kapsuli 8x250 mg.	8.12.1977 g.	
12. Hydanphen	Pliva	tableti	7.12.1977 g.	
13. Inderal	Galenika	tableti 50,250x10 mg.	5.09.1977 g.	
14. Lekosept tableti	Belupo	tableti 250x250 mg.	24.11.1977 g.	
15. Nakom	Lek	tableti 30	5.09.1977 g.	
16. Niamid	Krka	tableti 30, 100x25 mg. 30,100x100 mg.	8.12.1977 g.	
17. Nona-gel	Bosnalijek	10 vaginaleti x 2,5 gr.	27.07.1977 g.	
18. Nutrizym	Lek	20 dražeji	27.07.1977 g.	
19. Oksazepam	Belupo	tabl. 100x10 mg.	24.11.1977 g.	
20. Oспен 200	Krka	sirup 100 ml.	21.11.1977 g.	
21. Pimafucin	Belupo	vagin. tabl. 10	24.11.1977 g.	
22. Piridinol-karbamat	Farmakos	tabl. 20x250 mg.	27.12.1977 g.	
23. Redergin	Lek	rastvor-kapki 15 ml. 100 ml.	30.11.1977 g.	
24. Renofon	Belupo	250 kapsuli	27.07.1977 g.	
25. Rheumin-Liquidum	Krka	bočici 100 ml.	24.11.1977 g.	
26. Rivotril	Galenika	tabl. 50x0,5 mg. tabl. 150x0,5 mg.	8.12.1977 g.	
27. Tetraciklin B	Pliva	sirup 50 ml.	27.07.1977 g.	
28. Ultralan	Alkaloid	krema 10 gr. mast 10 gr.	21.11.1977 g.	
29. Vasiten	Lek	mast 15 gr.	7.12.1977 g.	
			4.07.1977 g.	
			27.07.1977 g.	

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР

248.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар, на седницата одржана на 27. I. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделската дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, со што се обезбедуваат средства за Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар.

II

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар, изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос — 0,697% во бруто;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,697% во бруто;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,697% во бруто;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 0,697% во бруто.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 03-38/1

27 јануари 1977 година
Дебар

Претседател,
Мијо Доневиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР

249.

Врз основа на член 14 и 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата, („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Дебар, Собранието на ОСИЗ на културата — Дебар, на редовната седница одржана на 24 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите, и тоа: придонес од доходот на основните организации на здружениот труд, придонес од ли-

чен доход од работен однос, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои извори се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Дебар.

II

Стапките на придонесите кои се утврдуваат изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружениот труд — 0,80‰;
2. придонес од личен доход од работен однос — 0,80‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,50‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 2,00‰;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 2,00‰.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

Бр. 03-27/1
24 март 1977 година
Дебар

Претседател,
Томе Манчев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР

250.

Врз основа на член 34 од Законот за самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Дебар, Собранието на оваа заедница, на редовната седница одржана на 18. II. 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — ДЕБАР ЗА 1977 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите и тоа: придонес од доходот на основните организации на здружениот труд, придонес од личен доход од работен однос, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои стапки се обезбедуваат средства на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Дебар.

II

Стапките на придонесите кои се утврдуваат изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружениот труд — 0,40‰;
2. придонес од личен доход од работен однос — 0,40‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,50‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 1,00‰;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 1,00‰.

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

Бр. 03-26/1
18 февруари 1977 година
Дебар

Претседател,
Мемет Абдулаи, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР

251.

Врз основа на член 11 став 3 и член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Дебар, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, на редовната седница одржана на 8. 4. 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ КОИ ЌЕ СЕ ПЛАЌААТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите и тоа: придонес од доходот од стопанството, придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по кој основ се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Дебар.

Член 2

Стапките на придонесите кои се утврдуваат изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружениот труд — 0,072‰;
2. придонес од личен доход од работен однос — 0,072‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,072‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,072‰;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 0,072‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Дебар“ и „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

Бр. 03-35/1
8 април 1977 година
Дебар

Претседател,
Тахир Тренча, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

252.

Врз основа на член 23 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, а во врска со член 26 од Законот за основање на општински заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 22 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојан месечен износ се плаќаат и тоа:

1. за учениците во стопанството односно за учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училиштата се изведува и

практична настава во работна организација, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 45,00 динари, за несреќа на работа или од професионално заболување;

2. за лицата на доброволна практика (волонтери) што немаат личен доход ако работат со полно работно време — 100,00 дин.;

3. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука логорување — 40,00 динари;

4. за лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — 80,00 динари;

5. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие акции работат најмалку 6 часа дневно — 80,00 динари;

6. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившиот президиум на Народното собрание или од страна на Извршниот совет — 80,00 динари;

7. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, за времето на практичната работа во врска со наставата — 45,00 динари;

8. за лица кои учествуваат на јавни работни акции 54,00 динари;

9. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 45,00 динари;

10. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана и цивилната заштита — 45,00 динари;

11. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита — 45,00 динари;

12. посебниот придонес за членовите на семејството кои живеат на подрачјето на СР Македонија, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствено осигурување, се утврдува во постојан месечен износ од 80,00 динари;

13. за иселениците — повратници, што се населени на територијата на општината — Дебар, редовно пријавени кај надлежниот завод за вработување по член 13 став 1 точка 10 од Законот, износ од 80,00 динари;

14. за лицата што се привремено вон работен однос додека се пријавуваат кај надлежниот завод за вработување по член 13 точка 8 и 9 од законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита а кои не стекнале право на материјално обезбедување, во износ од 80,00 динари;

15. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, што ги организира заводот за вработување на работниците износ од — 45,00 динари;

16. за членовите на семејствата на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна — затвор, ако на осигуреникот не му престанал работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, износ од 80,00 динари.

Член 2

Обврзници за уплатување на придонесот за здравството и здравственото осигурување по член 1 од оваа одлука се:

— за осигурениците под точките 1, 2 и 16 работните организации во кои осигуреникот работел, работи или прима стипендија;

— за лицата под точките 3, 4 и 5 како и под точките 7 до 11 организаторот на спроведување и изведување на акциите, односно работите;

— за лицата под точката 6 Извршниот совет на СР Македонија;

— за лицата под точката 12 самите осигуреници вработени во странство, односно членовите на потесното семејство на осигуреникот;

— за лицата под точката 13, 14 и 15 Заедницата за вработување на работниците.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесот се утврдува за време покус од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1977 година.

Бр. 02-937 Претседател на Собранието,
22 април 1977 година Дема Ивзи, с. р.
Дебар

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

253.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 199 точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 21. 4. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1977 година се определува во височина од 7,00% од личниот доход и другите примања, во кој се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — од 4%; и

— стапката на придонесот за правата за здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 3%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на доход — во височина од 0,40% од остварениот доход, на мален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход;

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзници на данок на доход — во височина од 0,42% од нето личните доходи и други лични примања.

Член 2

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и другите општи акти на Заедницата основната за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметани за примена на нето личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, со Статутот на Заедницата и другите општи акти на Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-4047 Претседател,
21 април 1977 година Раде Смилески, с. р.
Охрид

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ПРОБИШТИП

254.

Врз основа на член 31 став 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремена безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 17 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Пробиштип, на седницата одржана на 18 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од бруто личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од бруто личниот доход по стапка од 0,75%.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1977 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 0201-112/2
18 април 1977 година

Претседател,
Павле Ѓоргиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

255.

Врз основа на член 27 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита, Собранието на интересната заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 22 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства на Заедницата за социјална заштита — Струмица (во натамошниот текст: Заедницата).

Член 2

Средства на Заедницата обезбедуваат работните луѓе со:

1. придонес од доходот на работните организации на здружен труд — по стапка од 0,15%.
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанство — по стапка од 0,15%.
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 1%.
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности — по стапка од 0,50%.
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности 0,50%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и во „Службениот гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 03-11
23 март 1977 година
Струмица

Претседател,
Миле Витанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

256.

Врз основа на член 32 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за техничка култура на општина Струмица, а во согласност со член 26 од Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, Собранието на Самоуправната интересна заедница за техничка култура на општина Струмица, на седницата одржана на 18 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Стапката на придонесот што ќе се плаќа за финансирање на Самоуправната интересна заедница за техничка култура на општина Струмица, изнесува:

— придонес од бруто личен доход од стопанските и нестопанските дејности — по стапка од 0,12%.

Член 2

Обврзниците за плаќање на утврдениот придонес по член 1 од ова одлука, се организациите од стопанските и нестопанските дејности од подрачјето на општина Струмица.

Член 3

Пресметување и уплатување на придонесот се врши од страна на исплатителите, напоредно со подигањето на средствата за личен доход, преку Службата за општествено книговодство Струмица.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Број 2
19 јануари 1977 година
Струмица

Претседател,
Јован Рендевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СТРУМИЦА

257.

Врз основа на член 9 став 1 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на образоването („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на основното образование, Собранието на Заедницата на основното образование — Струмица на седницата одржана на 18 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства за заедницата на основното образование — Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата на основното образование — Струмица изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос — по стапка 5,10%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка 13,00%;
3. придонес од личен доход од самостојно обавување на стопанска и нестопанска дејност — по стапка од 6,00%.

Член 2

Обврзници на придонесот за основното образование и воспитување од личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Основица за пресметување и плаќање придонесот од претходниот став претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Обврзници на придонесот на основното образование и воспитување се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност.

Основица за пресметување и плаќање на придонес од претходниот став е основницата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност обврзниците од населените места: Бадилен, Бајково, Барбарево, Белотино, Варварица, Висока Маала, Дорламбос, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, Стиник, Трибичино и Триводи.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за основното образование и воспитување од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот на основното образование и воспитување од личен доход од член 3 на оваа одлука го врши Органот на приходи на општината во роковите и на начин пропишани со Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањето и ослободувањето, застареноста на присилната наплата и отписот на придонесот од личен доход за основно образование и воспитување и казните се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Одлуката бр. 03-386/1 од 31. V. 1976 година за утврдување на стапките на придонесите од личен доход на граѓаните за финансирање на Заседницата на основното образование — Струмица престанува на ден 1 I. 1976 година.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 03-66/1
18 март 1977 година
Струмица

Претседател,
Кирил Златанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА 258.

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), и член 23 точка 5 од Статутот на Интересната задница на културата во општина Струмица, Собранието на СИЗ на културата во Струмица, на седницата одржана на 11 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ОД ДОХОДОТ ВО ОЗТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА ВО 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, доход од ОЗТ, од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства за Заедницата на културата во општина Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата на културата изнесуваат:

- придонес од доходот на стопанството од ОЗТ — по стапка од 0,33%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството — по стапка од 0,33%;
- придонес од личен доход од вршење на земјоделска дејност — по стапка 2,00%;
- придонес од данок од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — по стапка од 2,00%.

Член 2

Обврзниците на придонесот за културата од личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос. Основницата за пресметување за плаќање на придонес од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од доходот на ОЗТ и од личен доход за самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност даночните обврзници од пасивните населени места: Бадилен, Бајково, Барбарево, Белотино, Варварица, Висока Маала, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, Стиник, Трибичино, Три-Води и Дорламбос.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за културата од личен доход од работен однос, го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот за културата од личен доход по членот 2 на оваа одлука, го врши органот за приходи на Општината, во роковите и на начини пропишани со Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањето и ослободувањето, застареноста на присилната наплата и отписот на придонесот од личните доходи за културата, како и казните се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните и од доходот за самоуправните интересни заедници во општина Струмица, донесена од страна на Општинското собрание.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Број 03-45/1
12 март 1977 година
Струмица

Претседател
Горги Манолев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

259.

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за интересните заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ — бр. 7/74) и член 72 од Статутот на Интересната заедница на физичката култура во Струмица, Собранието на Интересната заедница на физичката култура во Струмица на седницата одржана на 18 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД И ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА ВО 1977 ГОДИНА

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите:

- од личен доход од работен однос;

- придонес од доходот на ОЗТ;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите за финансирање на СИЗ на физичката култура во Струмица ќе изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,50%;
- придонес од доходот на ОЗТ по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 1,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност по стапка од 1,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 1,00%.

Член 3

Обврзници на придонесот за физичка култура од личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос. Основица за пресметување за плаќање на придонес од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од доходот на ОЗТ и од личен доход за самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход од земјоделска дејност даночните обврзници од пасивните населени места во општината: Бадилен, Бајково, Барбарево, Белотино, Варварица, Висока Маала, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Рич, Стиник, Трибичино, Три Води и Дорломбос.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за физичка култура од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплата на придонесот за физичката култура од личен доход по членот 2 од оваа одлука го врши органот за приходи на општината, во роковите и на начини пропишани со Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањето и ослободувањето, застареноста на присилната наплата и отписот на придонесот од личен доход за физичка култура, како и казните, се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личен доход на граѓаните и од доходот за самоуправниот интересни заедници во општина Струмица, донесена од страна на Општинското собрание.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 03-21/1
21 март 1977 година
Струмица

Претседател,
Лазо Караколев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕ — СТРУМИЦА 260.

Врз основа на член 17 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето, Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Струмица, на седницата одржана на 29 март 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

I

Стапката на придонесот за вработување од 0,75% утврдена со Одлуката на Собранието на Општинската заедница на вработувањето бр. 02-375 од 30. 9. 1974 година, која е во примена и во 1975 и 1976 година ќе се применува и во 1977 година.

II

Придонесот за вработување по стапка утврдена во точката еден од оваа одлука го плаќаат: организациите за своите работници, работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, за работниците вработени кај нив и за себе ако самите се обврзници на придонесот и југословенските работници вработени во странство кои се обврзници на придонесот.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-173/6

29 март 1977 година

Струмица

Претседател,

дипл. инж. агр. **Славчо Арсов, с. р.**

КОНКУРСИ

Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија
распишува
КОНКУРС

за испраќање лекар на специјализација по следната специјалност:

— еден за анестезиологија.

Услови:

— кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет;

— да имаат положен стручен испит;

— да познаваат еден од светските јазици;

— да имаат поминато на работа во центарот најмалку 4 (четири) години.

Молбите се потребните документи да се доставят до Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи во Медицинскиот центар — Гевгелија.

(127)

Конкурсната комисија за избор (реизбор) на директор во Средното стручно угостителско училиште со практична обука „Ванчо Питошески“ — Охрид, распишува повторен

КОНКУРС

за потполнување на работното место — директор на училиштето.

Услови:

За директор на училиштето може да биде именувано лице кое ги исполнува општите услови предвидени со закон и кое со своите способности, морално-политички гледишта и квалитети се истакнувал.

За директор на училиштето може да биде избран кандидатот кој има завршено економски факултет, филозофски или природно-математички факултет со 5 години работно искуство во просветно-научна струка.

Кандидатите покрај молбата треба да ги доставят следните документи:

1. Диплома за завршено образование,
2. Лекарско уверение,
3. Уверение дека не е осудуван,
4. Уверение дека не е под истрага,
5. Потврда (работна книшка) за работното искуство,

6. Согласнос од работната организација за премин, ако работникот е во работен однос.

Комплетираниите документи се доставуваат до конкурсната комисија за избор (реизбор) на директор во Средно стручното угостителско училиште со практична обука „Ванчо Питошески“ — Охрид.

Некомплетираниите документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (128)

Конкурсната комисија за распишување на курсе при ОЗТ фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ — Кратово

распишува КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места и тоа:

1. Комерцијален директор,
2. Директор на одржување,
3. Шеф на службата за план и анализа.

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. Кандидатот под точка еден (комерцијален директор) треба да е дипломиран економист, да има работно искуство од 5 години и да знае еден од светските јазици.

2. Кандидатот под точка два (директор на одржување) треба да е дипломиран машински инженер, да има 3 години работно искуство, и да знае еден од светските јазици.

3. Кандидатот под точка три (шеф на службата за план и анализа) треба да е дипломиран економист со 3 години работно искуство, или со завршено виша економска школа и со 5 години работно искуство.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Кон молбите кандидатите се должни да достават: препис од дипломите за завршеното образование, потврда за работното искуство, уверение дека не е осудуван и уверение дека не е под истрага.

Личниот доход се определува врз основа на мерилата од Правилникот за распределба на личните доходи при ОЗТ „ИДНИНА“.

Некомплетираниите документи нема да бидат земени во разгледување.

Молбите заедно со потребната документација за докажување на општите и посебните услови се доставуваат до конкурсната комисија при ОЗТ „ИДНИНА“ — Кратово.

СОДРЖИНА

183. Правилник за начинот на утврдувањето на стручната оспособеност за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните — 433
- Програма за проверување на стручната оспособеност за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните — 434
184. Правилник за начинот на користење на повластиците и за пресметување на надоместоците за искористените повластици — 436
185. Решение за одредување здравствени организации кои ги исполнуваат условите во поглед на техниката и другата опрема и стручен кадар да вршат посебни лабораториски испитувања на заболувањата од заразни болести — 438

186. Одлука за одобрување на неповратни средства на Општинскиот фонд за заеднички резерви — Охрид — — — — 438

Општи акти на самоуправните интересни заедници

245. Одлука за висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на делегатите на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — 438
246. Одлука за признавање трошоци за ноќевање — — — — — — — — — — 439
247. Одлука за утврдување листа на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување — — — — — — — — — — 439
- Листа на лековите што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување — — — — — — — — — — 440
- Дебар
248. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар — — — — — — — — — — 450
249. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за културата Дебар — — — — — — — — — — 450
250. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за физичка култура — Дебар за 1977 година — — — — — — — — — — 451
251. Одлука за утврдување стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Дебар — — — — — — — — — — 451
252. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравството и здравственото осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравството и здравственото осигурување на населението — — — — — — — — — — 451
- Охрид
253. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1977 година — — — — — — — — — — 452
- Пробиштип
254. Одлука за определување стапката на придонесот за вработувањето за 1977 година — — — — — — — — — — — — — — — — 453
- Струмица
255. Одлука за утврдување стапките на придонесите за Заедницата за социјална заштита — Струмица — — — — — — — — — — 453
256. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход за финансирање на Самоуправната интересна заедница за техничка култура на општина — Струмица — — — — — — — — — — — — — — — — 453
257. Одлука за утврдување стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на Заедницата на основното образование — Струмица — — — — — — — — — — — — — — — — 453
258. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи и од доходот во ОЗТ за финансирање на Заедницата на културата — Струмица во 1977 година — — — — — — — — — — — — — — — — 454
259. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личниот доход и од доходот на ОЗТ за финансирање на Заедницата на физичка култура — Струмица во 1977 година — — — — — — — — — — — — — — — — 454
260. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување стапката на придонесот за вработување — — — — — — — — — — — — — — — — 455